

ИЗМИЈ ДОБРО

СОВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

- ★ *Внимателното миење може забите на вашето дете да ги заштити од забен камен и расипување.*
- ★ *Поттикнувајте го вашето дете да ги мие забите најмалку двапати дневно.*
- ★ *Родителите треба да им помагаат на децата (до возраст од 7 години) при миењето заби.*
- ★ *Најважно при миењето заби е да се создаде редовна навика од рана возраст.*



BRUSHBOY™

ИЗМИЈ ДОБРО

СОВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Совети за правилно миење заби

- ★ На мека четкичка за заби нанесете паста за заби колку зрно грашок.
- ★ Користете паста за заби со малку флуор (за возраст од 2 до 6 години) доколку забарот не препорачал поинаку.
- ★ Насочете ги влакната на четкичката под агол спрема линијата на непцето.
- ★ Нежно мрдајте ја четкичката или движете ја во мали кругови преку забите и непцата.
- ★ Повторете го тоа врз внатрешната страна на сите заби.
- ★ На површините за цваќање направете лесни движења напред и назад.
- ★ Децата треба да се поттикнуваат да ја исплукаат пастата за заби по миењето.

